

**МИСЛЕЊЕ
ЗА УПАТУВАЊЕ НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО
ЗА ВИТАЛНОЗАГРОЗУВАЧКИ СЛУЧАЈ**

Од конзилиумот на ЈЗУ Универзитетска Клиника за _____ во Скопје, во состав:

1. _____
2. _____
3. _____

За осигуреникот _____ роден _____ во _____ клиничкиот конзилиумот констатира дека интервенцијата за која се предлага истиот да се упати на лекување во странство согласно издадениот Предлог за упатување на лекување во странство бр. _____ од _____ година е од виталнозагрозувачки карактер односно постои непосредна опасност по неговиот живот (виталнозагрозувачка).

Постои индикација од виталнозагрозувачки карактер:

-Интервенцијата за која се предлага пациентот да се упати на лекување во странство треба да се изврши итно (да се назначи во кој рок, за колку денови да се изврши бараната интервенција и да се даде дополнително образложение ако е потребно)

_____ (исто така, да се пополни задолжително, **особено во однос на времето до кое може состојбата на пациентот да чека до упатување во бараната установа**).

Со оглед на погоре наведеното, конзилиумот дава мислење дека осигуреникот треба да се упати на болничко лекување во странство во една од следните здравствени установи (ЗУ):

1. ЗУ _____ во град _____ држава _____.
2. ЗУ _____ во град _____ држава _____.
3. ЗУ _____ во град _____ држава _____.

- **Доколку има повеќе од три странски здравствени установи треба да се наведат во подолу наведените линии:**

- ЗУ _____ во град _____ држава _____.
- ЗУ _____ во град _____ држава _____.

- Доколку нема најмалку три странски здравствени установи каде постојат можности за успешно лекување на тоа заболување, тогаш треба да се наведат сите странски здравствени установи каде според мислењето на Конзилиумот постојат можности за успешно лекување на тоа заболување, во подолу наведените линии:

ЗУ _____ во град _____
држава _____.

ЗУ _____ во град _____
држава _____.

Конзилиумот на горенаведената клиника гарантира дека во странските здравствени установи постојат можности за успешно лекување на заболувањето.

Мислењето на конзилиумот е донесено на ден: _____ година.

Конзилиум:

1. _____
2. _____
3. _____

Директор на Клиниката,

НАПОМЕНА: Овој образец е прилог на Предлогот за упатување на лекување во странство (Образец– ПЛС) и тоа само во случај доколку здравствената состојба на осигуреното лице е таква да постои **непосредна опасност по неговиот живот (виталнозагрозувачка).**

Овој образец важи шест месеци од денот на издавањето.

Молиме сите податоци да бидат внесени на соодветно место, **целосно и читко пополнети**, во спротивно ќе се смета дека барањето поднесено во Фондот од страна на осигуреникот е **неуредно.**